



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), член 36 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 22 од Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12 и 42/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/14)

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/12), во точка 3, по став 3 се додава нов став 4 којшто гласи:

„При вршењето менувачки работи преку банкомат со функција за менувачки работи, овластената банка е должна да обезбеди, пред секоја купопродажна трансакција на ефективни странски пари, на екранот на банкоматот со функција за менувачко работење (во понатамошниот текст: банкоматот) да се прикаже курсна листа на куповни и продажни курсеви на валутите коишто се купуваат и се продаваат. Овластената банка е должна да обезбеди на екранот на банкоматот да се појавува известување за износот што ќе го добие физичкото лице, како и за евентуалното заокружување на износот до одреден апоен и притоа физичкото лице мора да има можност да ја потврди или да ја одбие трансакцијата.“.

2. По точката 5, се додава нова точка 5-а којашто гласи:

„5-а. При вршењето менувачки работи преку банкоматот, овластената банка е должна да обезбеди банкоматот за секоја трансакција да издава **Потврда за купување/продавање ефективни странски пари МТ1/Б**, којашто ги содржи следниве податоци:

- името на овластената банка, којашто од гувернерот на Народната банка има добиено дозвола за основање и работење и врши менувачко работење преку банкомат;
- бројот на потврдата којшто хронолошки почнува од 1 (еден);
- датумот на кој се врши трансакцијата;
- шифрата 1, кога се купуваат ефективни странски пари;
- шифрата 2, кога се продаваат ефективни странски пари;
- ознака на видот на валутата којашто ја купува или ја продава од кодексот на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство;
- износ на ефективни странски пари коишто се купуваат или износот на странските ефективни пари коишто се продаваат;
- курсот од курсната листа (куповен или продажен во зависност од трансакцијата) којшто важи во моментот кога се извршува трансакцијата;

- износот во денари коишто се примаат или се исплатуваат;
- шифрата 3 ако врши купување/продавање од/на домашно физичко лице (резидент), а шифрата 4 ако врши купување/продавање од/на странско физичко лице (нерезидент) и
- бројот на банкоматот евидентиран во Регистарот на Народната банка на Република Македонија.

При вршењето на менувачките работи преку банкоматот, потврдата за купување и продавање ефективни странски пари - МТ1/Б се изготвува во два примерока, од кои едниот во хартиена форма задолжително го добива физичкото лице кое ја извршило трансакцијата, а вториот примерок се чува во електронска форма и служи за потребите на овластената банка.“

3. Во точка 6 став 2, зборот: „треба“ се заменува со зборовите: „е должен“.

4. Во точка 7, став 4, во образецот ИМР1 - Извештај за прометот остварен од менувачко работење, зборовите: „Печат и потпис“ се заменуваат со зборот: „Потпис“.

Во став 5 алинеи 3 и 4, зборовите: „откупот на ефективните“ се заменуваат со зборовите: „вредноста на купените ефективни“, а во алинеите 6 и 12, зборот: „средниот“ се заменува со зборот: „просечниот“.

По ставот 6 се додава нов став 7 којшто гласи:

„Банките коишто вршат менувачко работење преку банкоматот се должни, во збирниот декаден извештај за прометот остварен од менувачки работи (ИМР1), да го внесуваат и прометот остварен од банкоматот.“

5. По точката 7, се додава нова точка 7-а којашто гласи:

„7-а. Овластената банка којашто врши менувачко работење преку банкоматот е должна да доставува до Народната банка на Република Македонија збирен декаден извештај за прометот остварен од банкомат со функција за менувачко работење, на образецот ИМР 1/Б.

Збирниот декаден извештај за прометот остварен од банкомат со функција за менувачко работење се доставува електронски, преку интернет - апликација, во рок од 2 (два) работни дена по истекот на декадата.

Образецот ИМР1/Б - Извештај за прометот остварен од банкомат со функција за менувачки работи е даден во прилог:

Образец - ИМР1/Б Извештај за прометот остварен од банкомат со функција за менувачки работи за периодот од _____ до _____, во оригинална валута.

Матичен број на овластената банка				Име на овластената банка				
Валута	Купена странска ефективна		Куповен курс	Примања во денари	Продадена странска ефективна		Продажен курс	Издавања во денари
	Резиденти	Нерезиденти			Резиденти	Нерезиденти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Потпис на овластеното лице:								

Во колоните на образецот ИМР1/Б се запишуваат следниве податоци:

- Во колоната 1 се запишува ознаката на валутата којашто е предмет на трансакција од кодексот на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење платен промет со странство на Народната банка;
- Во колоната 2 се запишува вредноста на купените ефективни странски пари од домашни физички лица (резиденти);
- Во колоната 3 се запишува вредноста на купените ефективни странски пари од странски физички лица (нерезиденти);
- Во колоната 4 се запишува вредноста на просечниот куповен курс за таа декада по валути;
- Во колоната 5 се запишува збирната вредност на примањата во денари од продадените ефективни странски пари;
- Во колоната 6 се запишува вредноста на продадените ефективни странски пари на домашни физички лица (резиденти);
- Во колоната 7 се запишува вредноста на продадените ефективни странски пари на странски физички лица (нерезиденти);
- Во колоната 8 се запишува вредноста на просечниот продажен курс по валути за таа декада;
- Во колоната 9 се запишува збирната вредност на издавањата во денари за купените ефективни странски пари.

6. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У бр. 11504
7 април 2014 година
Скопје

Гувернер
Димитар Богов